



Архивски број:

03-6696/1

Датум:

17-05-2023

Друштво за издавање и маркетинг
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ

Бр. 0308-136/1

11.05 2023 год.
СКОПЈЕ,

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки –
печатени изданија на дневни и периодични весници

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на улица „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr. Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и

2. ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ И МАРКЕТИНГ ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на Бул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб, Скопје, претставувано од Бобан Богдановски Андрески, директор, во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на печатени изданија на дневни и периодични весници, по спроведената постапка за набавка од мала вредност по оглас бр.02968/2023, и тоа за Дел 3-Дневен весник во печатена форма „Вечер“ во количина од 1 примерок по број.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Единечната цена за 1 (еден) примерок за дневниот весник изнесува 19,05 денари без пресметан данок на додадена вредност.

Единечната цена за 1 (еден) примерок за дневниот весник изнесува 20,00 денари со пресметан данок на додадена вредност.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 6.600,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 6.930,00 денари со пресметан данок на додадена вредност.



Договорниот орган не е обврзан да го реализира целиот износ од став 4 на овој член.

Договорниот орган го задржува правото да го намали бројот на примероци по издание на одреден весник.

III. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА

Член 3

Набавката ќе се извршува сукцесивно, односно секој нов испечатен број од дневниот весник од член 1 од овој договор, носителот на набавката ќе го испорачува во просториите на договорниот орган на ул. „Даме Груев“ бр.12 во Скопје.

Носителот на набавката е должен да го испорачува дневниот весник секојдневно, на денот на излегувањето, во утринските часови.

IV. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорниот орган плаќањето за предметната набавка ќе го врши на месечно ниво и тоа во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган, кон која треба да има приложено испратница за испорачаниот весник во печатена форма и која треба да биде потпишана од определените лица од двете договорни страни.

V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишувањето на договорот да пристапи кон негова реализација.

Носителот на набавката се обврзува дека испораката на дневниот весник од член 1 на овој договор ќе ја врши сукцесивно, односно секој нов испечатен број според договорениот број на примероци ќе го обезбедува редовно и ќе го испорачува на наведената локација во член 3 на овој договор.



VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува дека во целост ќе се придржува кон рокот и начинот на плаќање утврдени во член 4 од овој договор.

Доколку договорниот орган не прими некој број од весникот кој е предмет на договорот, должен е во рок од 3 дена сметано од денот на излегувањето од печат на весникот, да го извести во писмена форма носителот на набавката и да побара испорака на конкретниот број во договорената количина.

Доколку договорниот орган не го изврши плаќањето според условите дефинирани во член 4 од овој договор, носителот на набавката има право да ја прекине испораката на весниците, а договорниот орган во тој случај има обврска да плати за испорачаните, односно примените примероци на весниците.

VII. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци од денот на неговото потпишување од двете договорни страни или до неговото вредносно исполнување.

VIII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на договорните страни.

Член 9

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што



би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 10

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнила своите обврски од договорот.

Член 11

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може еднострано да го раскине договорот.

Член 12

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала



дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

IX. ВИША СИЛА

Член 13

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон друга за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од виша сила дефинирана со Закон.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот. Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради настанување на виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.



Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс на договорот, согласно со Законот за јавните набавки.

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи.

Член 15

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 16

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Член 17

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
СКОПЈЕ



МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ

Dr. Fatmir Besimi

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ И
МАРКЕТИНГ ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ДИРЕКТОР

Бобан Богдановски Андрески

Изработил: Даниела Донова Ризов
Контролирал: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Согласен: д-р Јелена Таст